



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	30 Август 2013 година Службен гласник број 11 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , email : prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
КВАРТАЛ ОД 01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА

1. Решението за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за Квартал од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/1
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 година до 30.06.2013 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП
Извештаен период: од 01.01.2013 година до 30.06.2013 година
Датум на поднесување на извештајот: 10.09.2013

Приходи - квартал 2	Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	228.720.000	132.761.623	321.693.600	263.141.342	48.913.800	21.750.214	3.363.000	1.656.640	16.380.000	4.523.738	619.070.400	420.833.567	195.236.843	68,46
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	143.040.000	109.398.559	321.693.600	251.514.321	46.836.000	20.525.845	958.800	253.754	0	0	512.528.400	381.682.479	130.835.921	74,47
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	102.810.000	42.361.075	0	0	600.000	54.801	0	0	0	0	103.410.000	42.415.876	60.994.124	41,02
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	188.490.000	74.372.388	0	0	2.677.800	350.665	2.404.200	1.000.000	16.380.000	4.523.738	209.952.000	80.246.791	129.705.209	38,22

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	180.653.400	96.785.373	0	0	0	0	0	0	0	180.653.400	96.785.373	83.868.027	53,58
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.620.000	3.511.342	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000	3.511.342	1.108.658	76,00
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	46.613.400	38.290.316	0	0	0	0	0	0	0	46.613.400	38.290.316	8.323.084	82,14
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	121.789.800	50.656.942	0	0	0	0	0	0	0	121.789.800	50.656.942	71.132.858	41,59
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	7.630.200	4.326.773	0	0	0	0	0	0	0	7.630.200	4.326.773	3.303.427	56,71
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.250.000	3.665.475	0	47.915	48.913.800	21.726.064	0	31.692	0	54.163.800	25.471.146	28.692.654	47,03
	722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.580.000	2.078.275	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	2.078.275	501.725	80,55
	723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	450.000	370.636	0	0	45.127.800	21.608.102	0	31.692	0	45.577.800	22.010.430	23.567.370	48,29
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	240.000	136.880	0	0	60.000	1.300	0	0	0	300.000	138.180	161.820	46,06
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.980.000	1.079.684	0	47.915	3.726.000	116.662	0	0	0	5.706.000	1.244.261	4.461.739	21,81

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	42.816.600	32.310.775	321.693.600	263.093.427	0	24.150	3.363.000	1.624.948	0	0	367.873.200	297.053.300	70.819.900	80,75
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	42.816.600	32.310.775	321.693.600	263.093.427	0	24.150	0	1.222.884	0	0	364.510.200	296.651.236	67.858.964	81,38
	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	3.363.000	402.064	0	0	3.363.000	402.064	2.960.936	11,96
75		ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	16.380.000	4.523.738	16.380.000	4.523.738	11.856.262	27,62
	754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	16.380.000	4.523.738	16.380.000	4.523.738	11.856.262	27,62

73		ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	102.810.000	42.361.075	0	0	600.000	54.801	0	0	0	0	103.410.000	42.415.876	60.994.124	41,02
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	30.000.000	13.548.244	0	0	600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	13.548.244	17.051.756	44,28
	732	ПРОДАЖБА НА СТОКИ	0	0	0	0	0	54.801	0	0	0	0	0	54.801	-54.801	0,00
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	72.810.000	28.812.831	0	0	0	0	0	0	0	0	72.810.000	28.812.831	43.997.169	39,57

Образложение

БР.07-2067/2 30.08.2013 год. ПРИЛЕП	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ М-р Никола Димески
--	--

Расходи - квартал 2		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирани активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
40		ПЛАТИ, НАЕМИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	28.410.000	22.136.472	251.494.800	209.269.583	2.280.000	1.715.821	0	0	0	282.184.800	233.121.876	49.062.924	82,61
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	18.168.000	14.764.366	183.163.800	152.461.366	1.680.000	1.245.987	0	0	0	203.011.800	168.491.719	34.520.081	83,00
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	7.242.000	5.252.710	68.331.000	56.788.217	600.000	469.834	0	0	0	76.173.000	62.510.761	13.662.239	82,06
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.000.000	2.119.396	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.119.396	880.604	70,65
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.620.000	394.985	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	394.985	1.225.015	24,38
	412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	720.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000	30.000	690.000	4,17
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	900.000	364.985	0	0	0	0	0	0	0	900.000	364.985	535.015	40,55

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

42		СТОКИ И УСЛУГИ	75.810.000	54.539.174	69.141.600	41.138.884	44.526.000	18.810.024	958.800	253.754	0	0	190.436.400	114.741.836	75.694.564	60,25
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	564.000	500.556	0	0	796.800	230.355	510.000	138.901	0	0	1.870.800	869.812	1.000.988	46,49
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	20.023.800	17.819.545	29.845.800	16.151.240	7.329.000	3.127.943	57.600	0	0	0	57.256.200	37.098.728	20.157.472	64,79
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	8.694.000	5.704.436	8.554.200	4.794.262	19.175.400	7.627.026	354.600	114.853	0	0	36.778.200	18.240.577	18.537.623	49,60
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	27.610.200	15.483.762	8.614.200	1.525.808	6.069.600	1.087.086	14.400	0	0	0	42.308.400	18.096.656	24.211.744	42,77
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	13.242.000	9.883.295	20.522.400	18.348.859	9.820.200	6.022.165	22.200	0	0	0	43.606.800	34.254.319	9.352.481	78,55
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	4.775.000	4.373.424	859.800	318.715	1.335.000	715.449	0	0	0	0	6.970.800	5.407.588	1.563.212	77,57
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	900.000	774.156	745.200	0	0	0	0	0	0	0	1.645.200	774.156	871.044	47,06
45		КАМАТИ	300.000	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.497	295.503	1,50
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	300.000	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.497	295.503	1,50
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	35.640.000	31.819.781	1.057.200	1.105.854	30.000	0	0	0	0	0	36.727.200	32.925.635	3.801.565	89,65
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	18.900.000	24.461.865	0	0	0	0	0	0	0	0	18.900.000	24.461.865	-5.561.865	129,43
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4.740.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.740.000	285.000	4.455.000	6,01
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	12.000.000	7.072.916	1.057.200	1.105.854	30.000	0	0	0	0	0	13.087.200	8.178.770	4.908.430	62,49
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	1.260.000	503.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	503.650	756.350	39,97
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.260.000	503.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	503.650	756.350	39,97
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	188.490.000	74.372.388	0	0	2.677.800	350.665	2.404.200	1.000.000	16.380.000	4.523.738	209.952.000	80.246.791	129.705.209	38,22
	480	Резерви за капитални расходи	3.360.000	2.734.148	0	0	1.024.800	15.999	904.200	1.000.000	0	0	5.289.000	3.750.147	1.538.853	70,90
	481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	15.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	16.500.000	0	16.500.000	0,00
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	159.570.000	70.759.738	0	0	720.000	300.000	0	0	16.380.000	4.523.738	176.670.000	75.583.476	101.086.524	42,78
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	204.000	30.000	0	0	0	0	204.000	30.000	174.000	14,71
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.360.000	878.502	0	0	129.000	4.666	0	0	0	0	6.489.000	883.168	5.605.832	13,61
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	4.200.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0,00

Образложение

--

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА A0 - A0.Совет на општина																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА A0 - A0.Совет на општина																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	3.336.000	2.355.699	0	0	0	0	0	0	0	0	3.336.000	2.355.699	980.301	70,61
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	336.000	236.303	0	0	0	0	0	0	0	0	336.000	236.303	99.697	70,33
	404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	3.000.000	2.119.396	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.119.396	880.604	70,65
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.620.000	394.985	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	394.985	1.225.015	24,38
	412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	720.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	30.000	690.000	4,17
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	900.000	364.985	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	364.985	535.015	40,55
42		СТОКИ И УСЛУГИ	7.434.000	4.684.582	0	0	0	0	0	0	0	0	7.434.000	4.684.582	2.749.418	63,02
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	114.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	100.000	14.000	87,72
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.260.000	303.436	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	303.436	956.564	24,08
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР,АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000	0,00
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.400.000	4.264.676	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	4.264.676	1.135.324	78,98
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	150.000	16.470	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	16.470	133.530	10,98
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	23.760.000	28.477.015	0	0	0	0	0	0	0	0	23.760.000	28.477.015	-4.717.015	119,85
	461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЗАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	18.900.000	24.461.865	0	0	0	0	0	0	0	0	18.900.000	24.461.865	-5.561.865	129,43
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	4.320.000	4.015.150	0	0	0	0	0	0	0	0	4.320.000	4.015.150	304.850	92,94

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА <u>A0 - A0.Совет на општина</u>																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>A0 - A0.Совет на општина</u>																
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00
	480	Резерви за капитални расходи	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА B1 - B1 Детски градинки																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА B1 - B1 Детски градинки																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	14.880.000	11.799.739	0	0	0	0	0	0	14.880.000	11.799.739	3.080.261	79,30
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	10.857.000	8.589.816	0	0	0	0	0	0	10.857.000	8.589.816	2.267.184	79,12
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	4.023.000	3.209.923	0	0	0	0	0	0	4.023.000	3.209.923	813.077	79,79
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	4.257.000	1.548.266	12.857.400	5.834.766	294.000	105.853	0	0	17.408.400	7.488.885	9.919.515	43,02
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	3.511.800	1.548.266	2.678.400	1.187.429	0	0	0	0	6.190.200	2.735.695	3.454.505	44,19
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	6.027.000	3.179.241	294.000	105.853	0	0	6.321.000	3.285.094	3.035.906	51,97
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	2.418.000	542.129	0	0	0	0	2.418.000	542.129	1.875.871	22,42
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.524.000	904.203	0	0	0	0	1.524.000	904.203	619.797	59,33
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	120.000	21.764	0	0	0	0	120.000	21.764	98.236	18,14
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	0	0	745.200	0	0	0	0	0	0	0	745.200	0	745.200	0,00
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	151.200	209.444	0	0	0	0	0	0	151.200	209.444	-58.244	138,52
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	151.200	209.444	0	0	0	0	0	0	151.200	209.444	-58.244	138,52

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА B2 - B2.Домови за стари																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА B2 - B2.Домови за стари																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	3.300.000	2.755.687	2.280.000	1.715.821	0	0	0	0	5.580.000	4.471.508	1.108.492	80,13
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	2.400.000	2.009.790	1.680.000	1.345.987	0	0	0	0	4.080.000	3.255.777	824.223	79,80
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	900.000	745.897	600.000	469.834	0	0	0	0	1.500.000	1.215.731	284.269	81,05
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.960.000	2.739.527	14.796.000	4.799.092	0	0	0	0	18.756.000	7.538.619	11.217.381	40,19
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	900.000	1.002.527	4.230.000	1.841.810	0	0	0	0	5.130.000	2.844.337	2.285.663	55,45
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	3.060.000	1.737.000	7.560.000	1.922.998	0	0	0	0	10.620.000	3.659.998	6.960.002	34,46
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	1.320.000	151.295	0	0	0	0	1.320.000	151.295	1.168.705	11,46
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.266.000	749.119	0	0	0	0	1.266.000	749.119	516.881	59,17
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	360.000	133.870	0	0	0	0	360.000	133.870	226.130	37,19
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	30.000	41.820	0	0	0	0	0	0	30.000	41.820	-11.820	139,40
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	30.000	41.820	0	0	0	0	0	0	30.000	41.820	-11.820	139,40
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА B2 - B2.Домови за стари																
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.200.000	315.999	0	0	0	0	1.200.000	315.999	884.001	26,33
	480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	480.000	15.999	0	0	0	0	480.000	15.999	464.001	3,33
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	720.000	300.000	0	0	0	0	720.000	300.000	420.000	41,67

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА ВА - ВА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ВА - ВА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.600.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0,00
	481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.600.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	8.100.000	0	8.100.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
Г1 - Г1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Г1 - Г1. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.190.000	2.062.684	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000	2.062.684	127.316	94,19
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.320.000	1.144.154	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.144.154	175.846	86,68
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	870.000	918.530	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	918.530	-48.530	105,58
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА Д0 - Д0.Градоначелник																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Д0 - Д0.Градоначелник																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	684.000	561.546	0	0	0	0	0	0	0	0	684.000	561.546	122.454	82,10
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	492.000	409.932	0	0	0	0	0	0	0	0	492.000	409.932	82.068	83,32
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	192.000	151.614	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000	151.614	40.386	78,97
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.548.000	1.039.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.548.000	1.039.820	508.180	67,17
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	222.000	220.024	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000	220.024	1.976	99,11
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	510.000	594.243	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	594.243	-84.243	116,52
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	126.000	124.190	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	124.190	1.810	98,56
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	180.000	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	25.500	154.500	14,17
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	420.000	75.863	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	75.863	344.137	18,06
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.560.000	285.744	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	285.744	1.274.256	18,32
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	600.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	105.000	495.000	17,50
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	960.000	180.744	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	180.744	779.256	18,83
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	1.260.000	503.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	503.650	756.350	39,97
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.260.000	503.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	503.650	756.350	39,97

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ЕО - ЕО Општинска администрација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЕО - ЕО Општинска администрација													
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	24.390.000	19.219.227	0	0	0	0	0	0	0	0	24.390.000	19.219.227	5.170.773	78,80
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	17.340.000	14.118.131	0	0	0	0	0	0	0	0	17.340.000	14.118.131	3.221.869	81,42
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	7.050.000	5.101.096	0	0	0	0	0	0	0	0	7.050.000	5.101.096	1.948.904	72,36
42		СТОКИ И УСЛУГИ	20.155.800	17.378.599	0	0	0	0	0	0	0	0	20.155.800	17.378.599	2.777.201	86,22
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	228.000	180.532	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	180.532	47.468	79,18
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	7.981.800	6.642.302	0	0	0	0	0	0	0	0	7.981.800	6.642.302	1.339.498	83,22
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	3.030.000	3.353.128	0	0	0	0	0	0	0	0	3.030.000	3.353.128	-323.128	110,66
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.780.000	1.331.694	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000	1.331.694	2.448.306	35,23
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.980.000	3.047.655	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000	3.047.655	-1.067.655	153,92
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	2.256.000	2.049.132	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.000	2.049.132	206.868	90,83
	427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	900.000	774.156	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	774.156	125.844	86,02
45		КАМАТИ	300.000	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.497	295.503	1,50
	452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	300.000	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.497	295.503	1,50
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЕО - ЕО Општинска администрација													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.040.000	506.951	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000	506.951	4.533.049	10,06
	480	Резерви за капитални расходи	360.000	148.480	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	148.480	211.520	41,24
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	120.000	74.971	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	74.971	45.029	62,48

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	360.000	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	283.500	76.500	78,75
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЗА	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000	0,00

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЕА - ЕА, Капитални трошоци на општината													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00
	481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА 13 - Јавно осветлување																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 13 - Јавно осветлување																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	13.200.000	10.901.479	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200.000	10.901.479	2.298.521	82,59
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	9.000.000	9.357.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.357.123	-357.123	103,97
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	2.400.000	574.810	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	574.810	1.825.190	23,95
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.800.000	969.546	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	969.546	830.454	53,86

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА 14 - Јавна чистота																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 14 - Јавна чистота																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	7.030.200	3.479.196	0	0	0	0	0	0	0	0	7.030.200	3.479.196	3.551.004	49,49
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	7.030.200	3.479.196	0	0	0	0	0	0	0	0	7.030.200	3.479.196	3.551.004	49,49

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

36 - 36.Одржување и заштита на локални патништа и улици и регулирање на режимот на сообраќајот ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			36 - 36.Одржување и заштита на локални патништа и улици и регулирање на режимот на сообраќајот													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	12.000.000	9.215.676	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	9.215.676	2.784.324	76,80
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	12.000.000	9.215.676	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	9.215.676	2.784.324	76,80

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
38 - 38 Други комунални услуги																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			38 - 38 Други комунални услуги													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0,00
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
79 - 79. Одржување на простори за паркирање																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			79 - 79. Одржување на простори за паркирање													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
JA - JA Изградба на јавно осветлување															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		JA - JA Изградба на јавно осветлување													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.600.000	3.191.703	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	3.191.703	3.408.297	48,36
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	6.600.000	3.191.703	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	3.191.703	3.408.297	48,36

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ЖГ - ЖГ Изградба на системи за водоснабдување																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЖГ - ЖГ Изградба на системи за водоснабдување													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	2.755.864	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	2.755.864	9.244.136	22,97
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	12.000.000	2.755.864	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	2.755.864	9.244.136	22,97

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЈД - ЈД Изградба и реконструкција на локални патништа													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	73.800.000	42.174.868	0	0	0	0	0	0	16.380.000	4.523.738	90.180.000	46.698.606	43.481.394	51,78
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	67.800.000	41.579.866	0	0	0	0	0	0	16.380.000	4.523.738	84.180.000	46.103.604	38.076.396	54,77
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.000.000	595.002	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	595.002	5.404.998	9,92

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЖИ - ЖИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.700.000	3.475.315	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	3.475.315	26.224.685	11,70
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	29.700.000	3.475.315	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700.000	3.475.315	26.224.685	11,70

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ЖЛ - ЖЛ Други комунални услуги (капитални расходи)			ЖЛ - ЖЛ Други комунални услуги (капитални расходи)													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.320.000	15.374.973	0	0	0	0	0	0	0	0	19.320.000	15.374.973	3.945.027	79,58
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	19.320.000	15.374.973	0	0	0	0	0	0	0	0	19.320.000	15.374.973	3.945.027	79,58

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ЖН - ЖН, Урбана опрема (капитални расходи)			ЖН - ЖН, Урбана опрема (капитални расходи)													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.300.000	2.585.668	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.585.668	714.332	78,35
	480	Резерви за капитални расходи	2.400.000	2.585.668	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.585.668	-185.668	107,74
	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА K1 - K1 Библиотекарство																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА K1 - K1 Библиотекарство																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	3.525.000	2.908.386	0	0	0	0	0	0	3.525.000	2.908.386	616.614	82,51
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	2.572.200	2.123.028	0	0	0	0	0	0	2.572.200	2.123.028	449.172	82,54
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	952.800	785.358	0	0	0	0	0	0	952.800	785.358	167.442	82,43
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	1.449.000	888.384	360.000	209.951	0	0	0	0	1.809.000	1.098.335	710.665	60,72
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	36.000	7.030	0	0	0	0	36.000	7.030	28.970	19,53
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	769.200	409.442	84.000	37.411	0	0	0	0	853.200	446.853	406.347	52,37
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	354.000	133.955	60.000	46.331	0	0	0	0	414.000	180.286	233.714	43,55
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	120.000	52.174	90.000	11.209	0	0	0	0	210.000	63.383	146.617	30,18
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	162.000	239.270	60.000	89.119	0	0	0	0	222.000	328.389	-106.389	147,92
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	43.800	53.543	30.000	18.851	0	0	0	0	73.800	72.394	1.406	98,09

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
K4 - K4. Културни манифестации и творештво																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			K4 - K4. Културни манифестации и творештво													
42		СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	4.259.683	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.259.683	540.317	88,74
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	300.000	331.342	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	331.342	-31.342	110,45
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	2.070.000	1.595.450	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.000	1.595.450	474.550	77,07
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.380.000	1.024.912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.024.912	355.088	74,27
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.050.000	1.307.979	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.307.979	-257.979	124,57
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.400.000	2.877.022	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	2.877.022	2.522.978	53,28
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	5.400.000	2.877.022	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	2.877.022	2.522.978	53,28

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
КА - КА. Културни манифестации и творештво															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		КА - КА. Културни манифестации и творештво													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.060.000	3.384.847	0	0	0	0	0	0	0	0	9.060.000	3.384.847	5.675.153	37,36
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	9.060.000	3.384.847	0	0	0	0	0	0	0	0	9.060.000	3.384.847	5.675.153	37,36

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА ЛО - ЛО Спорт и рекреација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЛО - ЛО Спорт и рекреација													
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	180.000	4.020.000	4,29
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3.600.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	180.000	3.420.000	5,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ЛА - ЛА Спорт и рекреација (капитални расходи)		ЛА - ЛА Спорт и рекреација (капитални расходи)													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060.000	0	3.060.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060.000	0	3.060.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
Н1 - Н1.Основно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н1 - Н1.Основно образование													
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	138.180.000	115.598.242	0	0	0	0	0	0	138.180.000	115.598.242	22.581.758	83,66
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	100.800.000	84.376.248	0	0	0	0	0	0	100.800.000	84.376.248	16.423.752	83,71
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	37.380.000	31.221.994	0	0	0	0	0	0	37.380.000	31.221.994	6.158.006	83,53
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	33.474.600	16.418.478	10.056.000	5.298.681	432.600	52.030	0	0	43.963.200	21.760.189	22.194.011	49,52
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	301.800	83.589	385.200	52.030	0	0	687.000	135.619	551.381	19,74
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	16.756.800	9.863.512	114.800	10.417	0	0	0	0	16.871.400	9.873.929	6.997.471	58,52
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	4.266.600	2.333.962	3.647.400	1.712.599	33.000	0	0	0	7.947.000	4.046.561	3.900.439	50,92
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	7.141.200	1.055.354	613.800	17.234	14.400	0	0	0	7.769.400	1.072.588	6.696.812	13,81
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	4.680.000	2.900.478	5.000.400	3.242.561	0	0	0	0	9.680.400	6.143.039	3.537.361	63,46
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	630.000	265.172	378.000	232.281	0	0	0	0	1.008.000	497.453	510.547	49,35
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	816.000	854.590	0	0	0	0	0	0	816.000	854.590	-38.590	104,73
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	816.000	854.590	0	0	0	0	0	0	816.000	854.590	-38.590	104,73
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н1 - Н1.Основно образование													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	546.000	34.666	0	0	0	0	546.000	34.666	511.334	6,35
	480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	318.000	0	318.000	0,00
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	204.000	30.000	0	0	0	0	204.000	30.000	174.000	14,71
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	24.000	4.666	0	0	0	0	24.000	4.666	19.334	19,44

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	81.768.000	68.437.194	0	0	0	0	0	0	81.768.000	68.437.194	13.330.806	83,70
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	59.684.400	49.954.222	0	0	0	0	0	0	59.684.400	49.954.222	9.730.178	83,70
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	22.083.600	18.482.972	0	0	0	0	0	0	22.083.600	18.482.972	3.600.628	83,70
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	26.001.000	19.544.229	6.456.600	2.667.534	124.800	86.871	0	0	32.582.400	22.298.634	10.283.766	68,44
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	309.000	139.736	124.800	86.871	0	0	433.800	226.607	207.193	52,34
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	7.908.000	3.327.493	222.000	50.876	0	0	0	0	8.130.000	3.378.369	4.751.631	41,55
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	873.600	589.345	1.881.000	765.857	0	0	0	0	2.754.600	1.355.202	1.399.398	49,20
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	1.353.000	418.280	1.627.800	385.219	0	0	0	0	2.980.800	783.499	2.197.301	26,28
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	15.680.400	15.209.111	1.969.800	1.037.163	0	0	0	0	17.650.200	16.246.274	1.403.926	92,05
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	186.000	0	447.000	308.683	0	0	0	0	633.000	308.683	324.317	48,77
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	60.000	0	30.000	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	60.000	0	30.000	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование																
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	931.800	0	0	0	0	0	931.800	0	931.800	0,00
	480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	226.800	0	0	0	0	0	226.800	0	226.800	0,00
	485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000	0,00
	486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
НА - НА.ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		НА - НА.ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.010.000	922.199	0	0	0	0	0	0	0	0	11.010.000	922.199	10.087.801	8,38
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	11.010.000	922.199	0	0	0	0	0	0	0	0	11.010.000	922.199	10.087.801	8,38

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
НБ - НБ. Противпожарна заштита																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			НБ - НБ. Противпожарна заштита													
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	9.841.800	7.770.335	0	0	0	0	0	0	9.841.800	7.770.335	2.071.465	78,95
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	6.850.200	5.428.262	0	0	0	0	0	0	6.850.200	5.428.262	1.421.938	79,34
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	2.991.600	2.342.073	0	0	0	0	0	0	2.991.600	2.342.073	649.527	78,29
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.232.000	1.115.557	0	0	0	0	107.400	9.000	0	0	2.339.400	1.124.557	1.214.843	48,07
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	972.000	591.099	0	0	0	0	57.600	0	0	0	1.029.600	591.099	438.501	57,41
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	558.000	56.858	0	0	0	0	27.600	9.000	0	0	585.600	65.858	519.742	11,25
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	600.000	462.150	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	462.150	137.850	77,03
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	72.000	0	0	0	0	0	22.200	0	0	0	94.200	0	94.200	0,00
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	30.000	5.450	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	5.450	24.550	18,17
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			НБ - НБ. Противпожарна заштита													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	904.200	1.000.000	0	0	904.200	1.000.000	-95.800	110,60
	480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	904.200	1.000.000	0	0	904.200	1.000.000	-95.800	110,60

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА			Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
			План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
НБА - НБА Противпожарна заштита (капитални расходи)			НБА - НБА Противпожарна заштита (капитални расходи)													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0,00
	481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0,00

Образложение

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

ПРОГРАМА		Буџет за 2013 година		Наменска дотација за 2013 година		Самофинансирачки активности за 2013 година		Донации за 2013 година		Кредити за 2013 година		Вкупно за 2013 година			
		План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2013 година	%
Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА		Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.400.000	401.898	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	401.898	1.998.102	16,75
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	2.400.000	401.898	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	401.898	1.998.102	16,75

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број: Драге Звездакоски 048 401 731

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
"ПАЗАРИ" - ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП "Пазари" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/2
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2013 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Финансискиот Извештај
за финансиското работење на ЈКП за "Пазари" -
Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013
година**

1. Се дава согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП за "Пазари" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/3
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - ПРИЛЕП
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2013
ДО 30.06.2013 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП "Водовод и Канализација" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/3
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2013 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Финансискиот Извештај
за финансиското работење на ЈКП за "Водовод и
канализација" - Прилеп за периодот од
01.04.2013 до 30.06.2013 година.**

1. Се дава согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП за "Водовод и канализација" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/4
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ”- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/4
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП за "Комуналец" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година

1. Се дава согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈКП за "Комуналец" - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/5
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНА

1. Решението за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/5
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година

1. Се дава согласност на Финансискиот Извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/6
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

1. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/6
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 1, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие

Член 1

Во Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.10/2013), членот 2 се менува и гласи:

„ Јавното сообраќајно претпријатие ќе ги врши следниве дејности:

- 49.31 Градски и приградски патнички копнен транспорт,
- 49.39 Друг патнички копнен транспорт неспомнат на друго место и
- 52.21. Услужни дејности поврзани со копнениот превоз.

Претежна дејност на Јавното сообраќајно претпријатие ќе биде 49.31. Градски и приградски патнички копнен транспорт.”

Член 2

Членот 4 се дополнува со два нови става 2 и 3 кои гласат:

„ Вредноста на подвижниот имот кој се вложува во новооснованото Јавно сообраќајно претпријатие, како оснивачки влог изнесува 4.920.000 денари (четири милиони деветстотини и дваесет илјади денари).

Оснивачкиот влог од 4.920,000 денари за подвижен имот од став 1 на овој член ќе се прокнижи во финансната евиденција во новооснованото Јавно претпријатие во актива и пасива како средства и извори на средства”.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/7
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВЕН
ОДБОР НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ**

1. Решението за именување на членови во Управен одбор на Јавното сообраќајно претпријатие, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/7
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на Р.М.бр.5/2002), член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), член 26 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 11 од Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие (Службен гласник на Општина Прилеп бр.10/20013) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување на членови во Управниот одбор на Јавното сообраќајно претпријатие

1. Со ова Решение за членови во Управниот одбор на Јавното сообраќајно претпријатие се именуваат:

- Костадиновски Душко – дипломиран сообраќаен инженер
- Николоски Александар - дипломиран сообраќаен инженер
- Нешкоски Александар – дипломиран на јавна администрација
- Ѓорески Рубин – машински инженер
- Тодороска Цвете – дипломиран економист
- Димитриески Филип – м-р по економски науки
- Александар Ѓорески-дипломиран сообраќаен инженер

2. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.

3.Решението да се достави до именуваните, до Јавното сообраќајно претпријатие, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/8
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО НАДЗОРЕН
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ**

1. Решението за именување на членови во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното сообраќајно претпријатие, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/8
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М.бр.5/2002), член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Сл.весник на РМ" бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), и член 12 од Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие (Службен гласник на Општина Прилеп бр.10/20013), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување на членови во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното сообраќајно претпријатие

1. Со ова Решение за членови во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното сообраќајно претпријатие се именуваат:

- Карчески Митре – дипломиран економист
- Мантароски Јане – дипломиран на јавна администрација
- Шишкоски Јованчо – дипломиран економист
- Петар Николоски – дипломиран правник
- Соња Јорданоска-дипломиран економист

2. Мандатот на членовите на Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење трае 4 години.

3. Решението да се достави до именваните, до Јавното сообраќајно претпријатие, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/9
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА КОНСОЛИДИРАНАТА ПРЕСМЕТКА ЗА 2012
ГОДИНА БР.02-605/1 ОД ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ И
ДООЕЛ „ТЕРМИНАЛ-КОМУНАЛЕЦ“ - ПРИЛЕП**

1. Решението за давањесогласност на Одлуката за усвојување на консолидираната пресметка за 2012 година бр.02-605/1 од јкп „комуналец“ и дооел „терминал-комуналец“ - прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/9
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.08.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за усвојување на консолидираната пресметка за 2013 година бр.02-605/1 од ЈКП "Комуналец" и ДООЕЛ "Терминал-Комуналец" - Прилеп

1. Се дава согласност на на Одлуката за усвојување на консолидираната пресметка за 2013 година бр.02-605/1 од ЈКП "Комуналец" и ДООЕЛ "Терминал-Комуналец" - Прилеп.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/10
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНАМЕНА
НА СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ПРЕДВИДЕНИ ВО
ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА
ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП
„ПАЗАРИ,, - ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА
БР.02-214/1-5**

1. Решението за давање согласност на Одлуката за пренамена на средства во износ предвидени во Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари,, - Прилеп за 2013 година Бр.02-214/1-5, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/10
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 13.08.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за пренамена на средства во износ предвидени во Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП "Пазари" - Прилеп за 2013 година
Бр. 02-214/1-5

1. Се дава согласност на Одлуката за пренамена на средства во износ предвидени во Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП "Пазари" - Прилеп за 2013 година Бр. 02-214/1-5.

2. Се одобрува да се изврши пренамена на средства за Доградба на деловен објект во износ од 2.035.552,00 ден. предвидени во Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП, "Пазари" Прилеп за 2013 година, за која е донесено решение за давање на согласност бр.07-3411/6 од 27.12.2012 година.

3. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/11
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ЕКОТУРА
ЛЕРИН - ПЕЛАГОНИЈА”**

1. Одлуката за поддршка на проектот „Екотура Лерин - Пелагонија”, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/11
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 год. донесе:

ОДЛУКА

За поддршка на проектот
„Екотура Лерин - Пелагонија”

Член 1

Со оваа одлука се потврдува поддршката на проектот „Екотура Лерин - Пелагонија” (на англиски јазик Ецотоур Флорина - Пелагонија) кој ќе биде аплициран од страна на Општина Прилеп во партнерство со Општина Лерин, на третиот повик за доставување на проектни предлози од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2007-2013, во Приоритетната оска 1 – Унапредување на прекуграничниот економски развој, мерка 1.3 - Промоција на одржлив туризам.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/12
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВА
ЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА НА
ОПШТИНИТЕ ОД ПРЕКУГРАНИЧНАТА
ОБЛАСТ“**

1. Одлуката за поддршка на проектот „Одржлива енергетска мрежа на општините од прекуграничната област, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/12
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 год. донесе:

ОДЛУКА

За поддршка на проектот „Одржлива енергетска мрежа на општините од прекуграничната област“

Член 1

Со оваа одлука се потврдува поддршката на проектот „Одржлива енергетска мрежа на општините од прекуграничната област“ (на англиски јазик "Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities"), со акроним ENERGINET кој ќе биде аплициран од страна на Општина Прилеп во партнерство со Општина Велес од Република Македонија, и општините Лерин, Ираклија и Висалтија од Република Грција на третиот повик за доставување на проектни предлози од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2007-2013, во Приоритетната оска 2 – Зајакнување на реурсите на животната средина и културното наследство во програмската област, мерка 2.1 – Промоција и заштита на ресурсите на животната средина во областа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/13
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ „ВАРОШ – И,
ЦЕНТАР ЗА ВОЛОНТЕРИ И
КАМП АКТИВНОСТИ“ СО АКРОНИМ
„ВАРОШ – И ВКА“**

1. Одлуката за поддршка на проектот „Варош – и, центар за волонтери и камп активности“ со акроним „Варош – и ВКА“, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/13
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 год. донесе:

ОДЛУКА

За поддршка на проектот „Варош – и, центар за волонтери и камп активности“ со акроним „Варош – и ВКА“

Член 1

Со оваа одлука се потврдува поддршката на проектот „Варош – и, центар за волонтери и камп активности“ со акроним „Варош – и ВКА“ (на англиски јазик "Varosh-i, Volunteer Centre and Camp actions" со акроним "Varosh-i VCA") кој ќе биде аплициран од страна на Општина Прилеп во партнерство со Општина Воден, на третиот повик за доставување на проектни предлози од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2007-2013, во Приоритетната оска 1 – Зајакнување на прекуграничниот економски развој, мерка 1.2 – Зајакнување на човечки ресурси.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/14
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Член 2

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.3, НА КП БР.6216 КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АСПАРУХ
ВАСИЛЕСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216 КО Прилеп, на барање од Аспарух Василески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/14
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216 КО
Прилеп, на барање од Аспарух Василески**

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216 КО Прилеп, на барање од Аспарух Василески.

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/15
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.1 ТРИЗЛА
ПОДКУЛИ, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.6230
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ИГОР
ЃОРЃИОСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.1 Тризла Подкули, дел од објект бр.1 на КП бр.6230 КО Прилеп, на барање од Игор Ѓорѓиоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/15
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 16.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за утврдување услови за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши промена на сообраќајната
инфраструктура, предвидена согласно ДУП
за УАЕ бр.1 Тризла Подкули, дел од објект бр.1 на
КП бр.6230 КО Прилеп, на барање од Игор
Ѓорѓиоски**

Член 1

Утврдување на условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.1 Тризла Подкули, дел од објект бр.1 на КП бр.623 КО Прилеп, на барање од Игор Ѓорѓиоски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/16
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.16 –
ДЕЛ, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.21701 КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЦЕНЕ ШЕНГОСКА-
ШИКЛЕСКА**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16 –дел, дел од објект бр.2 на КП бр.21701 КО Прилеп, на барање од Цене Шенгоска-Шиклеска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/16
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16 – дел, дел од објект бр.2 на КП бр.21701 КО Прилеп, на барање од Цене Шенгоска-Шиклеска

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16 –дел, дел од објект бр.2 на КП бр.21701 КО Прилеп, на барање од Цене Шенгоска-Шиклеска.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/17
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ
БР.17-А, ОБЈЕКТТЕ БР.1 И ОБЈЕКТ
БР. 2 НА КП БР.9003 КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД ЖИВКО ЈАНКОВ**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и објект бр. 2 на КП бр.9003 КО Прилеп, на барање од Живко Јанков, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/17
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и 2 на КП бр.9003 КО Прилеп, на барање од Живко Јанков

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и 2 на КП бр.9003 КО Прилеп, на барање од Живко Јанков.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2067/18
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.14, ОБЈЕКТ БР.1 НА
КП БР.20735/1 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЗЛАТЕ СПИРКОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на

сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20735/1 КО Прилеп, на барање од Злате Спиркоски, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 2075/18
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20735/1 КО Прилеп, на барање од Злате Спиркоски

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20735/1 КО Прилеп, на барање од Злате Спиркоски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 2067/19
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ДУП ЗА УАЕ БР.2-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП
БР.11956 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН
ТОШЕСКИ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на КП бр.11956 КО Прилеп, на барање од Зоран Тошески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/19
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(„Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на КП бр.11956 КО Прилеп, на барање од Зоран Тошески

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на КП бр.11956 КО Прилеп, на барање од Зоран Тошески

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/20
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО УП ЗА УАЕ ЗА С.КАНАТЛАРЦИ НА КП БР.974 КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД СЕЛМАН КЕРИМОСКИ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974 КО Канатларци, на барање од Селман Керимоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/20
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(„Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974 КО Канатларци, на барање од Селман Керимоски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974 КО Канатларци, на барање од Селман Керимоски

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/21
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.15, ДЕЛ ОД
ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.23008 КО ПРИЛЕП,
НА БАРАЊЕ ОД ЉУБЕ РИСТЕСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15, дел од објект бр.2 на КП бр.23008 КО Прилеп, на барање од Љубе Ристески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/21
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.15, дел од објект бр.2 на
КП бр.23008 КО Прилеп, на барање од Љубе
Ристески**

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15, дел од објект бр.2 на КП бр.23008 КО Прилеп, на барање од Љубе Ристески.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/22
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.4, УБ
4/2 НАСЕЛБА „ТРИЗЛА”, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП
БР.5430 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД МАМЕР АДЕМОСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2 населба „Тризла”, објект бр.2 на КП бр.5430 КО Прилеп на барање од Мамер Адемоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/22
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена на
сообраќајната инфраструктура, предвидена
согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2
населба „Тризла”, објект бр.2 на КП бр.5430 КО
Прилеп, на барање од Мамер Адемоски**

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2 населба „Тризна“, објект бр.2 на КП бр.5430 КО Прилеп, на барање од Мамер Адемски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/23
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА
НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО УП ЗА
С.КАНАТЛАРЦИ НА КП БР.554 КО
КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД МАРЕМ
ИСЛАМОСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци на КП бр.554 КО Канатларци, на барање од Марем Исламоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/23
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена

согласно УП за с.Канатларци на КП бр.554 КО Канатларци, на барање од Марем Исламоски

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци на КП бр.554 КО Канатларци, на барање од Марем Исламоски

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/24
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.12, ОБЈЕКТ БР.4 И 5
НА КП БР.9146 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
МЕТОДИЈА НОНЕСКИ**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП бр.9146 КО Прилеп, на барање од Методија Нонески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/24
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП бр.9146 КО Прилеп, на барање од Методија Нонески

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП бр.9146 КО Прилеп, на барање од Методија Нонески

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/25
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО
ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.12302
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БОГОЈА
НИКОЛОСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП бр.12302 КО Прилеп, на барање од Богоја Николоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/25
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12)

и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП бр.12302 КО Прилеп, на барање од Богоја Николоски

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП бр.12302 КО Прилеп, на барање од Богоја Николоски

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/26
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.1
НА КП БР.8839/1 И 8839/2 КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД ПЕТАР ТАЛЕСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.8839/1 и 8839/2 КО Прилеп, на барање од Петар Талески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/26
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 30.08.2013 година

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.8839/1 и 8839/2 КО Прилеп, на барање од Петар Талески

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.8839/1 и 8839/2 КО Прилеп, на барање од Петар Талески

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/27
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ГУП ЗА ПРИЛЕП, ОБЈЕКТ БР.3 НА
КП БР.20035 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
РИСТО АЛЕКСОСКИ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП

бр.20035 КО Прилеп, на барање од Ристо Алексоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2075/27
30.08.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП бр.20035 КО Прилеп, на барање од Ристо Алексоски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП бр.20035 КО Прилеп, на барање од Ристо Алексоски

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/28
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.8-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2
НА КП БР.19338 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
РИСТО ЈОВЕСКИ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр.2 на КП бр.19338 КО Прилеп, на барање од Ристо Јовески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/28
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр.2 на КП бр.19338 КО Прилеп, на барање од Ристо Јовески

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр.2 на КП бр.19338 КО Прилеп, на барање од Ристо Јовески

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/29
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.9002/2 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД САШО МИРЧЕСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.9002/2 КО Прилеп, на барање од Сашо Мирчески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/29
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.9002/2 КО Прилеп, на барање од Сашо Мирчески

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.9002/2 КО Прилеп, на барање од Сашо Мирчески

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 2067/30
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.17-А, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР.3 НА КП БР.16212 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТОНИ НИКОЛОВ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 на КП бр.16212 КО Прилеп, на барање од Тони Николов, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/30
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(„Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 на КП бр.16212 КО Прилеп, на барање од Тони Николов

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 на КП бр.16212 КО Прилеп, на барање од Тони Николов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/31
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.11-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.8106 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ДОБРИНКА И ТОМО ИЛИЈЕВСКИ

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП бр.8106 КО Прилеп, на барање од Добринка и Томо Илијевски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/31
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(„Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП бр.8106 КО Прилеп, на барање од Добринка и Томо Илијевски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП бр.8106 КО Прилеп, на барање од Добринка и Томо Илијевски

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2067/32
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со

Во глава „Б) Основи за изработка на Програмата,, , во поглавјето Основни плански

Број на градежна парцела	Вкупна површина на градежна парцела (м2)	Намена на земјиштето (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	бројеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела	Површина за градба (м2)	Бруто развиена површина (м2)	процент на изграденост	искористеност на земјиштето	максимално дозволена висина (м1)	катност	Почетна/ утврдена цена по метар квадратен	Вкупна почетна/ утврдена цена	Депозит за учество на електронско јавно наоѓавање
ЛУПД за формирање на ГП1.1 на КП6, за Антенски столб за радиорелејна мрежа за потребите на ЕВН Македонија, Борула - РЕП, КО Присад, Општина Прилеп, донесен со Решение бр. 03-1671/3 од 08.07.2013 год. .													
1.1	240,00	E1	Комунална инфраструктура	6/2	68,10	68,10	16,34%	0,16	24,0	П	10,00	2.400,00	240,00

градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/32
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2013 ГОДИНА**

Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година (Сл.гласник на општина Прилеп бр.15/2012) во глава „А) Просторен опфат и предмет на Програмата,, после алинеја 8 се додава една нова алинеја и тоа:

- “ за изградба на антенски столб за радиорелејна мрежа Е1 (за потребите на ЕВН Македонија), согласно ЛУПД за формирање на ГП1.1 на КП6, Борула - РЕП, КО Присад, Општина Прилеп, донесен со Решение бр. 03-1671/3 од 08.07.2013 год.,,,

документи после точка 8 се додава нова точка 9 која гласи:

“9. за изградба на антенски столб за радиорелејна мрежа Е1 (за потребите на ЕВН Македонија), согласно ЛУПД за формирање на ГП1.1 на КП6, Борула - РЕП, КО Присад, Општина Прилеп, донесен со Решение бр. 03-1671/3 од 08.07.2013 год.,,,

Глава Г се менува во точка 2- Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата во алинеја - еден (1) бројот .. 4.349.760,00ден... се менува и гласи : .. 4.352.160,00ден...

Во точка 4. Преодни и завршни одредби табеларниот дел се дополнува и гласи:

1. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Прилеп.
- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на општината.

Број 07 - 2067/33
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен

весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 18,
ДЕЛ ОД УБ 18.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1,, КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 18, дел од УБ 18.02, плански опфат „1,, КО Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/33
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
УЕ 11, УБ 11.08, плански опфат„1,, , КО ПРИЛЕП,
Општина Прилеп
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 18, дел од УБ 18.02, плански опфат "1", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп**, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- од североисточната страна е дефинирана со осовината на магистрална улица М4 "Иво Лола Рибар" со должина од 205м' во правец север-југоисток;
- од источната страна е дефинирана со осовината на приклучна лента и осовината на магистрален пат "М5" Битола пат Прилеп;
 - од југоисточната страна се движи по границата на наменска зона со основна класа на намена Б – комерцијални и деловни намени која е во рамки на опфатот и основна класа на намена

Д2 – заштитно зеленило во должина од 320м'. При тоа поминува и ги сечи следните КП бр.23380, 23919, 23916 и 23913 во правец исток-југозапад;

- од западната страна се движи по границата на наменска зона со основна класа на намена Б – комерцијални и деловни намени и ГЗ сервиси кои се во рамки на опфатот со основна класа на намена Д3 – спорт и рекреација во должина од 366м', во правец југ-север;

- од северната страна е дефинирана со осовината на новопроектирана собирна "улица 17" со ознака С12 во должина од 138м' во правец запад-исток.

Вака оформениот плански опфат е со површина од 7.93 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

-Предлог Детален урбанистички план за УЕ 18, УБ 18.02, плански опфат „1,, , КО Прилеп плански период 2012 – 2017, со тех.бр. 01/12 од Декември 2012 година изработен од од ЈП за ПУП од Прилеп

-Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.07-106/1 од 04.05.2012 год изработена од „ПЕРКАН ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-Прилеп.

-Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.01-а/12 од мај 2012 г. од изработувачот на планот

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.

-Стручно мислење бр.03-1223/2 од 18.05.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп

-Одговор на мислење бр.01-6/12 од 04.06.2012 г

-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-1581/12 од 22.06.2012 година

-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1597/1 од 26.06.2012 г

-Соопштение бр. 03-1597/2 од 26.06.2012 година објавено во весниците

„Нова Македонија „ и „Лајм „ .

-Известување бр.09-159/2 од 06.07.2012год.

- Список на присутни лица на јавната презентација

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.

-Записник од јавна презентација бр.09-159/3 од 11.07.2012 год

-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 159/4 од 16.07.2012 год

-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-159/5 од 18.07.2012 год.

-Извештај од Комисијата по вградените забелешки од Министерство за транспорт и врски

-Мислење бр.03-392/2 од 12.07.2012 година од ЈКП „Водовод и канализација,, од Прилеп

-Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-3137/2 од 19.11.2012г.

-Мислење бр.03-6434/2 од 27.11.2012 година од Агенција за државни патишта

-Мислење бр.03-59/2 од 18.05.2012 година од Водостопанство,,Прилепско поле,,Прилеп

-Согласност од Дирекција за заштита и спасување- Прилеп бр.10-220/2 од 10.05.2012г.

-Мислење бр.08-1523/4 од 28.12.2012 година од Министерство за култура

-Геодетски елаборат

СОДРЖИНА

1. СОДРЖИНА

И. ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ

5. ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2011 год.

6. ПЛАНСКА ПРОГРАМА

7. ПОДАТОЦИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ УСТАНОВИ ЗА ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

8. МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ

УСТАНОВИ ЗА ПОСТОЈНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

9. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

ИИ. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А - текстуален дел –

1. Вовед

2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат

3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат

4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат

5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат

6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и

вкупната физичка супраструктура

7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини

8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура

9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби

10. Анализа на степен на реализација на постојниот план

11.Анализа на можностите за просторен развој

12.Извод од план од повисоко ниво

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на постојната состојба

В - графички дел -

1. Извод од ГУП на Општина Прилеп ----- ----- м = 1 : 5000

2. Ажурирана геодетска подлога----- ----- м = 1 : 1000

3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура ----- ----- м = 1: 1000

4. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура м=1: 1000

5. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби ----- м = 1: 1000

ИИИ. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел –

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период

2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се

однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање

3. Планска програма

4. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој

во рамките на планскиот опфат

5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура

- Намена на земјиштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита од пожар и други природни и технички непогоди

- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвалидизирани лица
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување

6. Економско образложение

7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на планираната состојба

2. Билансни показатели

В - графички дел -

1. План на намена на земјиштето и градбите -----
----- м =1: 1000

2. Регулационен план -----
----- м =1: 1000

3. План на површини за градење -----
----- м =1: 1000

4. Сообраќаен план, нивелациски план и план на зеленило----- м =1: 1000

5. Инфраструктурен план-----
----- м =1: 1000

- Водовод
- Канализација
- Електрика
- ПТТ

6. План на зеленило -----
----- м =1: 1000

7. Синтезен план на планските решенија-----
----- м =1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за

вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/34
30.08.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, ДЕЛ ОД УБ 11.08, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1., КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 11, дел од УБ 11.08, плански опфат „1., КО Прилеп, Општина

Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/34
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11, УБ 11.08, плански
опфат „1“, КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 11, дел од УБ 11.08, плански опфат "1", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп**, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот). Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- северната страна е дефинирана со осовината на новопланираната магистрална улица М₅, ул. „Борис Кидрич“ во должина од 03,0 м`;
- западната страна е дефинирана со осовината на новопланираната магистрална улица М₅, ул.„Целе Мавроски“, во должина од 270,0 м`;
- источната страна е дефинирана со границата на планскиот опфат на ГУП на град Прилеп која во овој дел поминува по локалниот земјен пат, во должина од 271,1 м`;
- јужната страна е дефинирана со границата на планскиот опфат на ГУП на град Прилеп која во овој дел поминува по локалниот земјен пат и заклучно со границите на КП бр. 956, 957, 959 и 960, во должина од 934,8 м`.

Површината на планскиот опфат за УЕ 11, УБ 11.08 – дел, плански опфат „1“ изнесува 13,39 ха, сметано по осовини на улиците и по границата на планскиот опфат на ГУП.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Предлог Детален урбанистички план за ПРЕДЛОГ Детален урбанистички план за УБ 11 УЕ 11,08, плански опфат „1“, КО Прилеп плански период 2012 – 2017, со тех.бр. 99/12 од Мај 2013 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп
- Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови територијата на општина Прилеп за 2012 година бр.07-230/6 од 31.01.2012 година
- Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.26-06/12 од 11.12. 2012 год изработена од „УРБАН ПРОЕКТ“,ДООЕЛ-Прилеп.
- Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.99-а/12 од 17.12.2012 г. од изработувачот на планот
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.
- Стручно мислење бр.03-319/3 од 24.01.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одговор на мислење бр.99-б/ од 05.03.2013 г
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-436/63 од 31.01.2013 година
- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-754/1 од 11.03.2013 г
- Соопштение бр. 03-754/2 од 11.03.2013 година објавено во весниците „Вечер „ и „Нова Македонија“, .
- Известување бр.09-113/3 од 15.03.2013 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-113/4 од 28.03.2013 год
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 113/5 од 04.04.2013 година
- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-113/6 од 04.04.2013 год.
- Стручно мислење по Извештајот за стратедиска оцена на животната средина бр. 08-2743/2 од 29. 04. 2011 г.
- Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-743/2 од 02.04.2013 г.
- Мислење од ЈКП „ Водовод и Канализација,, бр. 03-176/2 од 29.03.2013 год.
- Мислење од Министресво за култура бр.17-1133/2 од 13.03.2012 г.
- Мислење од Дирекција за заштита и спасување бр.10-181/2 од 13.05.2012 г.

- Мислење од Водостопанство, Прилепско поле, Прилеп бр.03-195/2 од 20.06.2013 г.
-

СОДРЖИНА

1.	Општ дел	
1.1.	Насловна страна	
1.2.	Содржина	
1.3.	Регистрација од Централен Регистар на РМ	
1.4.	Лиценца на правното лице	
1.5.	Решение за именување на одговорни планери	
1.6.	Копии од овластувањата на планерите	
1.7.	Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп	
1.8.	Планска програма	
1.9.	Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога	
2.	Документациона основа	
2.1.	Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија	
2.1.1.	Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-836/1 од 29.10.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.	
2.1.2.	Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-224/2 од 18.04.2012 год.	
2.1.3.	Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 251-131696/2 од 20.04.2012 год. издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.	
2.1.4.	Известување бр. 07-151/2 од 23.04.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.	
2.1.5.	Известување од Водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп, за водовите на постојната мрежа на хидросистемот бр. 03-51/2 од 20.04.2012 год.	
2.1.6.	Известување од ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Другово, за водовите на регионалниот водовод „Студенчица“ бр. 03-808/2 од 30.04.2012 год.	
2.2.	Текстуален дел	
		страна
2.2.1.	Вовед	8
2.2.2.	Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат	8
2.2.3.	Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат	9
2.2.4.	Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат	9

2.2.4.1.	Географска положба	9
2.2.4.2.	Сеизмика на просторот	9
2.2.4.3.	Клима	9
2.2.5.	Податоци за создадени вредности и чинители	10
2.2.5.1.	Културно наследство	10
2.2.6.	Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд	10
2.2.6.1.	Површина на опфатот-нумерички показатели	11
2.2.6.2.	Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели	12
2.2.6.3.	Преглед на објекти по конструктивен систем	13
2.2.6.4.	Преглед на објекти по спратност	14
2.2.7.	Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење	14
2.2.8.	Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	14
2.2.8.1.	Улична мрежа – сообраќај	14
2.2.8.2.	Хидротехничка инфраструктура	15
2.2.8.2.1.	Водовод	15
2.2.8.2.2.	Фекална канализација	15
2.2.8.2.3.	Атмосферска канализација	15
2.2.8.3.	Електроенергетска мрежа	16
2.2.8.4.	Телекомуникациска мрежа – ПТТ	16
2.2.9.	Инвентаризација на бесправно изградени објекти	16
2.2.10.	Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	16
2.2.11.	Анализа на можностите за просторен развој	16
2.2.12.	Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	17
2.3.	Графички прилози	18
2.3.1.	Извод од ГУП на Прилеп	
2.3.2.	Ажурирана геодетска подлога M=1:1000, лист бр. 2	
2.3.3.	Документациона основа (инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со постојна инфраструктура) M=1:1000, лист бр. 3	

2.3.4. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби)
M=1:1000, лист бр. 4

3. Планска документација

3.1. Текстуален дел

страна

3.1.1. Вовед

2

3.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат

2

3.1.3. Текстурални одредби на план од повисоко ниво

2

3.1.4. Планска програма

3

3.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој

3

3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени

3

3.1.5.2. Класа на намени

4

3.1.5.3. Густина на населеност

6

3.1.5.4. Парцелација и регулација

7

3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост

7

3.1.6. Планско решение на комунална инфраструктура

8

3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна инфраструктура

8

3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура

10

3.1.6.2.1. Водовод

11

3.1.6.2.2. Фекална канализација

11

3.1.6.2.3. Атмосферска канализација

13

3.1.6.2.4. Хидросистем

14

3.1.6.2.5. Хидрантска мрежа

14

3.1.6.3. Електроенергетика

14

3.1.6.3.1. Улично осветлување

15

3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа

18

3.1.6.4.1. Мобилна телефонија

19

3.1.7. Економско образложение

3.1.8. Мерки за заштита

3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување

3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар

20

3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа

20

3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина

20

3.1.8.4. Мерки за заштита на природата

21

3.1.8.5. Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи

21

3.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

3.1.10. Други општи услови

24

3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

3.2. Нумерички дел

3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат

32

3.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели

34

3.2.3. Билансни показатели

3.3. Графички дел

3.3.1. Регулационен план M=1:1000, лист бр. 1

3.3.2. План на површини за градење

M=1:1000, лист бр. 2

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план

M=1:1000, лист бр. 3

3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.) M=1:1000, лист бр. 4

3.3.5. Синтезен план M=1:1000, лист бр. 5

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди

картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/35
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 2,
ДЕЛ ОД УБ 2.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ „1,, КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 2, дел од УБ 2.01, плански опфат „1,, КО Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/35
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА**

**УЕ 2, дел од УБ 2.01, плански опфат "1", КО
ПРИЛЕП, Општина Прилеп
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 2, дел од УБ 2.01, плански опфат "1", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп**, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).
Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- југоисточната страна е дефинирана со осовината на новопланираниот профил на собирна улица С7(по ГУП), ул. „Егејска“ во должина од 105,0 м`;
- северозападната страна е дефинирана со осовината на новопланираниот профил на сервисната улица Ср, ул.„Ладолепец“, во должина од 180,0 м`;
- источната страна е дефинирана со осовината на предвидената улица (превземен од постоен ДУП) како дел од секундарната улична мрежа, ул.„Егејска“ - крак, во должина од 190,0 м`;

Површината на планскиот опфат за УЕ 2, УБ 2.01, изнесува 1,15 ха .

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Предлог Детален урбанистички план за ПРЕДЛОГ Детален урбанистички план за УБ 2 УЕ 2,01, плански опфат „1,, КО Прилеп плански период 2012 — 2017 , со тех.бр. 100/12 од Декември 2012 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп
- Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови територијата на општина Прилеп за 2011 година бр.07-1568/21 од 22.08.2011 година
- Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.03-06/12 од март 2012 год изработена од „УРБАН ПРОЕКТ,,ДООЕЛ-Прилеп.
- Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.100-а/11 од март 2012 г. од изработувачот на планот
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.
- Стручно мислење бр.03-716/3 од 30.03.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одговор на мислење бр.100-11/ в јуни 2012 г

-Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-1045/21 од 27.04.2012 година
-Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1138/1 од 09.05.2012 г
-Соопштение бр. 03-1138/2 од 09.05.2012 година објавено во весниците
„Вечер „ и „Капитал „ .
-Известување бр.09-51/7 од 07.05.2012год.
-Список на присутни лица на јавната презентација
-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
-Записник од јавна презентација бр.09-51/9 од 16.05.2012 год
-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 51/10 од 30.05.2012 година
-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-51/11 од 30.05.2012 год.
-Извештај од комисија бр.09 – 51/11 од 29.05.2013 година
-Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-1088/2 од 18.05.2012 г.
-Мислење од ЈКП „ Водовод и Канализација,, бр. 03-274/2 од 17.05.2012 год.
-Стручно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 11-8038/2 од 31. 08. 2012 г.
-Мислење од Министресво за култура бр.17-962/2 од 22.03.2012 г.
-Мислење од Министресво за одбрана бр.17/2-31/45 од 04.09.2012 г.
-Мислење од Дирекција за заштита и спасување бр.10-131/2 од 22.03.2012 г.
-Геодетски елаборат бр. 03-1805/2 од 28.11.2011 г
-Имотни листови бр. 33037, 42752, 30800

СОДРЖИНА:

1. Општ дел
 - о Насловна страна
 - о Содржина
 - о Регистрација од Централен Регистар на РМ
 - о Лиценца на правното лице
 - о Решение за именување на одговорни планери
 - о Копии од овластувањата на планерите
 - о Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
 - о Планска програма
 - о Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога
2. Документациона основа

А - текстуален дел –

1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат

3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
10. Анализа на степен на реализација на постојниот план
11. Анализа на можностите за просторен развој
12. Извод од план од повисоко ниво
- Б - нумерички дел -
 1. Нумерички показатели на постојната состојба
- В - графички дел -
 1. Извод од ГУП на Општина Прилеп -----
----- м = 1 : 5000
 2. Ажурирана геодетска подлога-----
----- м = 1 : 1000
 3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура -----
----- м = 1: 1000
 4. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура м=1: 1000
 5. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби ----- м = 1: 1000

II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел –

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период
2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање
3. Планска програма
4. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој во рамките на планскиот опфат
5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура
 - Намена на земјиштето и градбите
 - Регулациони и градежни линии
 - Површини за градба и висински план
 - Процент на изграденост
 - Коефициент на искористеност

- Сообраќај и нивелациски план
 - Водовод и Канализација
 - Електрика и ПТТ
 - Заштита од пожар и други природни и технички непогоди
 - Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвалидизирани лица
 - Заштита на животната средина
 - Мерки за заштита и спасување
6. Економско образложение
7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на планираната состојба
2. Билансни показатели
- В - графички дел -**
1. План на намена на земјиштето и градбите ----- м =1: 1000
2. Регулационен план ----- м =1: 1000
3. План на површини за градење ----- м =1: 1000
4. Сообраќаен план, нивелациски план и план на зеленило ----- м =1: 1000
5. Инфраструктурен план ----- м =1: 1000
- Водовод
 - Канализација
 - Електрика
 - ПТТ
6. План на зеленило ----- м =1: 1000
7. Синтезен план на планските решенија ----- м =1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон.

Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/36
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 10,
ДЕЛ ОД УБ 10.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ'1', КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од УБ 10.01, плански опфат'1', КО Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/36
30.08.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.08.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 10, УБ 10.01, плански
опфат,'1', КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 10, дел од УБ 10.01, плански опфат "1", КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп**, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- јужната страна е дефинирана со осовината на новопланираната магистрална улица М5, ул. „Јоска Јорданоски“ во должина од 298,1 м;
- западната страна е дефинирана со осовината на новопланираната собирна улица С4а, ул. „Борис Кидрич“, во должина од 135,4 м;
- источната страна е дефинирана со осовината на новопланираната улица „11 Октомври-крак“, како дел од секундарната улична мрежа (планирана според претходно усвоен ДУП), во должина од 251,8 м;
- северната страна е дефинирана со осовината на новопланираната улица „Новопланирана“, како дел од секундарната улична мрежа (планирана според претходно усвоен ДУП), во должина од 137,6 м и границата на катастарските парцели со бр. 10950 и 10935.

Вкупната површина на планскиот опфат 3,76 ха.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Предлог Детален урбанистички план за УЕ 10 УБ 10.01, плански опфат „1“, КО Прилеп плански период 2012 — 2017, со тех.бр. 26/12 од Август 2013 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп
- Геодетски елаборат за посебни намени бр. 03-18/2 од 16.01.2012 г
- Извештај за извршена стручна ревизија тех.бр.15-06/12 од мај 2012 год изработена од „УРБАН ПРОЕКТ„ДООЕЛ-Прилеп.
- Одговор на забелешките од стручната ревизија техн. бр.26-а/12 од мај 2012 г. од изработувачот на планот
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012 г.
- Стручно мислење бр.03-726/5 од 31.05.2012 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одговор на мислење бр.26-б/ во јуни 2012 г
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-1581/10 од 22.06.2012 година
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена бр. 08-1599/3 од 26.06.2012
- Мислење по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина бр. 08-2743/4 од 09.04.2011 г

- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1599/1 од 26.06.2012 г
- Соопштение бр. 03-1599/2 од 26.06.2012 година објавено во весниците „Вечер „ и „Утрински весник „ .
- Известување бр.09-110/3 од 06.07.2012год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-110/7 од 18.09.2012 год
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –110/ 8 од 20.07.2012 година
- Одлука за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета бр.08-2206/1 од 03.09.2012 г
- Соопштение бр. 03-2206/2 од 03.09.2012 година објавено во весниците „Вечер „ и „Нова Македонија „ .
- Известување бр.09-110/10 од 10.09.2012 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-110/11 од 13.09.2012 год
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 –110/12 од 21.09.2012 г
- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-110/13 од 18.12.2012 год.
- Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр. 27-1524/2 од 31.07.2013г.г.
- Мислење од ЈКП „ Водовод и Канализација,, бр. 03-391/2 од 10.07.2012 год.
- Мислење од Дирекција за заштита и спасување бр.10-263/2 од 06.06.2012 г.
- Мислење од Министерство за Култура бр.17-3298/2 од 07.11.2012 г.
- Извештај бр.09 –78/2 од 30.07.2013 г

СОДРЖИНА

2. Општ дел

- 2.1. Насловна страна
- 2.2. Содржина
- 2.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 2.4. Лиценца на правното лице
- 2.5. Решение за именување на одговорни планери
- 2.6. Копии од овластувањата на планерите
- 2.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп за 2012г.
- 2.8. Планска програма

3. Документациона основа

3.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија

3.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-115/1 од 21.03.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.

3.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-39/2 од 20.01.2012 год.

3.1.3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 251-17209/2 од 20.01.2012 год, издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.

3.1.4. Известување бр. 08-52/2 од 24.01.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.

3.2. Текстуален дел

3.2.1. Вовед

Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат

Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат

3.2.2. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат

3.2.2.1. Географска положба

3.2.2.2. Сеизмика на просторот

3.2.2.3. Клима

3.2.3. Податоци за создадени вредности и чинители

3.2.3.1. Културно наследство

3.2.4. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд

3.2.4.1. Површина на опфатот-нумерички показатели

3.2.4.2. Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели

3.2.4.3. Преглед на објекти по конструктивен систем

3.2.4.4. Преглед на објекти по спратност

3.2.5. Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење

3.2.6. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура

3.2.6.1. Улична мрежа – сообраќај

3.2.6.2. Хидротехничка инфраструктура

3.2.6.2.1. Водовод

3.2.6.2.2. Фекална канализација

3.2.6.2.3. Атмосферска канализација

3.2.6.3. Електроенергетска мрежа

3.2.7. Телекомуникациска мрежа – ПТТ

3.2.8. Инвентаризација на бесправно изградени објекти

3.2.9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план

3.2.10. Анализа на можностите за просторен развој

3.2.11. Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци

3.2.12. Графички прилози

3.2.13. Извод од ГУП на Прилеп бр. 09-122/6 од 09.04.2012г.

3.2.14. Изводи од ДУП бр.09-122/5 од 09.04.2012г, Извод бр.09-122/7 од 09.04.2012г.

Извод бр.09-122/7 од 09.04.2012г, Извод бр.09-122/8 од 12,04,2012г.

3.2.15. Ажурирана геодетска подлога

M=1:1000,

3.2.16. Документациона основа
(инвентаризација и снимање на
изграден град. фонд со постојна
инфраструктура)

M=1:1000,

3.2.17. Документациона основа
(инвентаризација на бесправно
изградени градби)

4.1.6.1. Планско решение на
сообраќајна инфраструктура

4.1.6.2. Хидротехничка
инфраструктура

4.1.6.2.1. Водовод

4.1.6.2.2. Фекална
Мканализација

=

1

4.1.6.2.3. Атмосферска
1 канализација

0

4.1.6.2.4. Хидрантска мрежа

0

,

4.1.6.3. Електроенергетика

4.1.6.3.1. Улично осветлување

4.1.6.4. Телекомуникациска мрежа

4.1.6.4.1. Мобилна телефонија

4.1.7. Економско образложение

4.1.8. Мерки за заштита

4.1.8.1. Мерки за заштита и
спасување

4.1.8.2. Мерки за заштита и
спасување од пожар

4.1.8.2.1. Хидрантска мрежа

4.1.8.3. Мерки за заштита на
животната средина

4.1.8.4. Мерки за заштита на
природата

4.1.8.5. Мерки за заштита на
културното наследство, конз.
основи

4.1.9. Општи услови за изградба, развој
и користење на градежното
земјиште на планот

4. Планска документација
4.1.1. Текстуален дел

4.1.2. Вовед

4.1.3. Географска и геодетска
местоположба на планскиот опфат

4.1.4. Текстуални одредби на план од
повисоко ниво

4.1.5. Планска програма

4.1.5.1. Опис и образложение на
планскиот концепт на
просторниот развој

4.1.5.2. Систем на групи на класи на
намени

4.1.5.3. Класа на намени

4.1.5.4. Густина на населеност

4.1.5.5. Парцелација и регулација

4.1.5.6. Урбано зеленило и
озеленетост

4.1.6. Планско решение на комунална
инфраструктура

4.1.10. Други општи услови

4.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

4.2. Нумерички дел

4.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат

4.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели

4.2.3. Билансни показатели

4.3. Графички дел

4.3.1. План на намена на земјиштето и градбите

M=1:1000,

4.3.2. Регулационен план

M=1:1000,

4.3.3. План на површини за градење

M=1:1000,

4.3.4. Сообраќаен план со нивелациски план

M=1:1000,

4.3.5. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.)

M=1:1000,

4.3.6. Синтезен план

M=1:1000,

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон.

Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2067/38

30.08.2013 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Прилеп

м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА
ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА
СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА
ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2013/2014 ГОДИНА**

1. Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2013/2014 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2075/37

30.08.2013 година

Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општина Прилеп

Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„бр.6/2003),Советот на општина Прилеп на седницата,одржана на 30.08.2013година, донесе:

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на зимската
служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2013/2014**

- 1.Цел на Програмата;
- 2.Обем,динамика и ниво на одржувањето;

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:

3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;

3.2.Советот на општината Прилеп;

3.3.Надзорен орган;

3.4.Општински центар за справување со кризи;

3.5.Други учесници;

3.6.Организации,заедници и граѓани;

4.Прилози:

4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;

4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;

4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:

-сообраќајници од прв и втор приоритет;

-критични(црни) точки;

-должините на коловозните површини за ослободување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.000,00м.од I приоритет и 17.100 м. од II приоритет.

ВОВЕД

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот.Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи.

Оваа Програма тргнува,пред се,од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во Општината,особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1.Цел на Програмата

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

-одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;

-дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;

-дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

2.Обем,динамика и ниво на одржување

2.1.Обем на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

-сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2.Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:

-сообраќајници од I приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.

-сообраќајници од II приоритет.

Отстранувањето на подмразнатите во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од II приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од I приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата,

по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.

Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Камион со нож за чистење на снегот и посипувач	2
Камион со посипувач	1
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со нож	1
Трактор со нож за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег	1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1.Претпријатието на кое ќе му бидат оиспашени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

-организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, во текот на сите 24 часа (освен во случаи кога надзорниот орган наложи редуцирање или престанување на дежурствата) .

-со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биде ставена во функција.

-води целосна документација за работата на Зимската служба;

-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;

-секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;

-ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;

-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;

-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;

-организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;

-За сезоната 2013/2014 година се обезбедуваат следните материјали:

- набавка на песок (ризла-2)-----1000 м3
-набавка на индустриска сол----- 300 Т

Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење,ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

3.2.Совештој на општина Прилеп,со стручните служби

-ја усвојува оваа оперативна Програма;
-го контролира извршувањето на оваа Програма;

3.3.Единица на Локална самоуправа

-ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

-преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

3.4.Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2013/2014 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;

2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;

3.Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.

4.Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците , за што благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

5. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5.Општинскиот Центар за справување со кризи

Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаи в и, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

3.6.Други учесници

3.6.1.Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира

и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2.Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3.Републичкиот

хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни) , за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и на дзорот.

3.7.Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1.ЈКП,„Комуналец,„Прилеп-

РЕ,„Комунална Хигиена,„-ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

-Отворање на пешачки премини;

-Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;

-Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;

-Целосно чистење на мостовите;

-Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3.АД,„Пелагонија Транс,„ Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незинно оспособување за користење.

3.7.4.АД,„Македонски

телекомуникации,„-Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди,инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните(пазаришта,гробништа,железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмра знатиците од овие објекти и простории.

3.7.6.Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл.објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатицата пред овие објекти.

3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и подмразаницата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Искристениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.

3.7.9.Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец,, - Прилеп.

3.7.10.За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ-УЛИЦИТЕ

4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1.УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.000 м.

1.	„Александар Македонски,, -од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2.	„11-ти Октомври,, -од ОУ „Г.Делчев,, (кружен тек) по „Јоска Јорданоски,, до Бул. „Гоце Делчев,,	950 м.
3.	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул. „Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4.	Бул. „Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5.	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6.	„Прилепски Бранители,, (стара „Г.Петров,,) од Бул. „Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7.	„О.Чопела,, низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8.	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул. „Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9.	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со М- 5	1100 м.
10.	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Г.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-	450

	ти Октомври,,	м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул. „Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас. „Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул. „Д.Нареднико,,	1550 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „С.Ѓорѓиоски,,	1100 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул. „Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул. „Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас. „Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица	1100 м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул. „Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул. „Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по „К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул. „Г.Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул. „Г.Делчев,, према Млекара до ул. „Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Г.Петров,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Утог,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	750 м.
33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.
34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Ккарпош,, од спој со „Б.Ламески,, по „Републиканска,,	300 м.

	до „Кеј 1-ви Мај,,	
36.	„Браќа Ламески,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,,(стара,, Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Ѓ.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	В К У П Н О:	42000 м.

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет)
сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17100 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ „Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Беќар,, по „Круме Беќар,, до „Ѓ.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, - Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска, од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од	450 м.

	„А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемициска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Ѓ.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ,, и „Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.
28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од„О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.,„Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од„Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнаров,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до	150 м.

	„Прилепски Бранители,,	
	В К У П Н О	17100м

**5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ
ПАТИШТА КОИ ЌЕ СЕ ЧИСТАТ И
ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

1.	Општински пат Л6001955 02 (врска со А3 - нм. Лопатица)	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 (врска со А3 - нм.Чешигово)	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 (врска Р1101 - нм. Загорани)	4500м
4.	Општински пат Л6001955 06 (врска Л600195 05 - врска со Р2339)	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 (врска Р1101 - нм. Шелеверци)	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 (Кадино село врска а Р2339 - Мало Коњари врска со Р1306)	4000м
7.	Општински пат Л6001955 10 (врска Р1306 - нм. Големо Коњари)	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 (врска со Р1303 - нм. Мажучиште)	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 (врска со Р1107 - нм. Штавица)	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел (врска со Р1107 - нм. Бонче)	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 (врска со Р1107 – нм. Чаниште)	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 (врска со Р1107 – нм. Манастир)	3000м
13.	Општински пат Л6001955 25 (Прилеп – нм. Селце)	1500м

14.	Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25– ма.Св.Димитрија)	2500м
15.	Општински пат Л6001955 28 дел (врска со А1 - нм. Лениште)	1500м
16.	Општински пат Л6001955 29 дел (врска А1 – нм. Оревоец)	3000м
17.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)	8000м
18.	Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)	1000м
	В К У П Н О	71700м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул.,Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Прилеп,,

Број 07 - 2067/39
30.08.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

СОДРЖИНА

на “Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 11 од 30.08.2013 година

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за Квартал од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.	Стр.2
2.Решение за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП “Пазари” - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.	Стр.38
3. Решение за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП “Водовод и Канализација” - Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.	Стр.38
4. Решение за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”- Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.	Стр.39
5. Решение за давање согласност на Финансискиот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за периодот од 01.04.2013 до 30.06.2013 година.	Стр.39
6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно сообраќајно претпријатие.	Стр.40
7. Решение за именување на членови во Управен одбор на Јавното сообраќајно претпријатие.	Стр.40
8. Решение за именување на членови во Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното сообраќајно претпријатие.	Стр.41
9. Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на консолидираната пресметка за 2012 година бр.02-605/1 од ЈКП „Комуналец” и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец”-Прилеп.	Стр.42
10. Решение за давање согласност на Одлуката за пренамена на средства во износ предвидени во Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари Прилеп за 2013 година Бр.02-214/1-5.	Стр.42
11. Одлука за поддршка на проектот „Екотура Лерин - Пелагонија”.....	Стр.43
12. Одлука за поддршка на проектот „Одржлива енергетска мрежа на општините од прекуграничната област “.....	Стр.43
13. Одлука за поддршка на проектот „Варош – и, центар за волонтери и камп активности” со акроним „Варош – и ВКА”	Стр.44
14. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.3, на КП бр.6216 КО Прилеп , на барање од Аспарух Василески.	Стр.44
15. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.1 Тризла Подкули,дел од објект бр.1 на КП бр.6230 КО Прилеп , на барање од Игор Ѓорѓиоски.	Стр.45
16. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16 –дел, дел од објект бр.2 на КП бр.21701 КО Прилеп , на барање од Цене Шенгоска-Шиклеска.	Стр.45
17. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објектите бр.1 и објект бр. 2 на КП бр.9003 КО Прилеп , на барање од Живко Јанков.....	Стр.46
18. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.14, објект бр.1 на КП бр.20735/1 КО Прилеп , на барање од Злате Спиркоски.....	Стр.46
19. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.2-дел, објект бр.2 на КП бр.11956 КО Прилеп , на барање од Зоран Тошески.....	Стр.47
20. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за УАЕ за с.Канатларци на КП бр.974 КО Канатларци , на барање од Селман Керимоски.....	Стр.48
21. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15,дел од објект бр.2 на КП бр.23008 КО Прилеп , на барање од Љубе Ристески.....	Стр.48

22. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.4,УБ 4/2 населба„Тризла”, објект бр.2 на КП бр.5430 КО Прилеп , на барање од Мамер Адемски.....Стр.49
23. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно УП за с.Канатларци на КП бр.554 КО Канатларци , на барање од Марем Исламоски.....Стр.49
24. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.12, објект бр.4 и 5 на КП бр.9146 КО Прилеп , на барање од Методија Нонески.....Стр.50
25. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.2 на КП бр.12302 КО Прилеп, на барање од Богоја Николоски.....Стр.50
26. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.8839/1 и 8839/2 КО Прилеп , на барање од Петар Талески.....Стр.51
27. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ГУП за Прилеп, објект бр.3 на КП бр.20035 КО Прилеп , на барање од Ристо Алексоски.....Стр.52
28. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр.2 на КП бр.19338 КО Прилеп , на барање од Ристо Јовески.....Стр.52
29. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, објект бр.1 на КП бр.9002/2 КО Прилеп , на барање од Сашо Мирчески.....Стр.53
30. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.17-А, дел од објект бр.3 на КП бр.16212 КО Прилеп , на барање од Тони Николов.....Стр.53
31. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.11-дел, објект бр.2 на КП бр.8106 КО Прилеп , на барање од Добринка и Томо Илијевски.....Стр.54
32. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година.Стр.54
33. Одлука за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 18, дел од УБ 18.02, плански опфат „1,, КО Прилеп, Општина Прилеп.....Стр.55
34. Одлука за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 11, дел од УБ 11.08, плански опфат „1,, КО Прилеп, Општина Прилеп.....Стр.58
35. Одлука за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 2, дел од УБ 2.01, плански опфат „1,, КО Прилеп, Општина Прилеп.....Стр.62
36. Одлука за донесување на Предлог Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од УБ 10.01, плански опфат”1”, КО Прилеп, Општина Прилеп.Стр.64
37. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2013/2014 годинаСтр.68

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци.